

Финансиски резултати за 4 квартал од 2016 година / Фискална година 2016

Висока профитабилност поткрепена со силни перформанси на домашниот и странскиот пазар

4 квартал 2016	4 квартал 2015	(Во милиони денари)	12М 2016	12М 2015
5,509	5,127	Приходи од продажба	19,032	19,924
305	220	Бруто маржа	1,290	1,024
222	184	Оперативни трошоци	861	856
198	26	ЕБИТДА	697	444
75	-58	Профит пред оданочување	374	96

ОКТА ја заврши 2016 година со значително висока профитабилност како резултат на зголемувањето на пазарниот удел на домашниот и на странскиот пазар заедно со оперативните подобрувања во работењето. Исто така, компанијата како значаен двигател на економијата, овозможи непрекинато снабдување со горива за сите сектори, како и поддршка на развојот за оние што се директно поврзани со нафтениот сектор.

Поконкретно, ЕБИТДА во четвртиот квартал од 2016 година го достигна својот врв и изнесува 198 милиони денари, во споредба со 26 милиони денари за истиот период од претходната година. Како резултат на тоа, ЕБИТДА за годината која заврши на 31 декември 2016 година изнесува 697 милиони денари, а профитот пред оданочување достигна 374 милиони денари, споредено со 444 милиони денари ЕБИТДА и 96 милиони денари профит пред оданочување за 2015 година. Приходите од продажба се пониски споредено со 2015 година како резултат на пониските цени на нафтениите деривати на светските пазари.

Истовремено, оперативната и организациската структура на ОКТА, овозможија намалување на потребите од работен капитал за 939 милиони денари, што придонесе за зголемување на ликвидноста и релативно лесно финансирање на капиталните инвестиции во износ од 202 милиони денари како и исплатата на дивиденда во текот на 2016 година.

Кога станува збор за улогата на ОКТА во заедницата, изминатата година беше одбележана со активности за поддршка на маргинализираните групи во општеството, како и помош за граѓаните кои беа зафатени од поплавите. Дополнително, компанијата помогна при спроведувањето на проекти за развој на идни млади професионалци и спортски таленти, додека истовремено придонесе во организацијата на реномирани културни и музички настани во земјата.

Менаџментот на ОКТА континуирано ја следи нестабилната состојба на домашниот, балканскиот и европскиот пазар стремејќи се да делува проактивно, со голема одговорност и внимателност.

За дополнителни информации:

Ленче Трајановиќ, ОКТА односи со инвеститори, LTrajanovic@helpe.gr

Марија Ставрева, Комуникации и општествена одговорност, M.T.Stavreva@helpe.gr